

# ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

## СОВЕТУВАЊЕ ЗА НЕГУВАЊЕТО И РАЗВИВАЊЕТО НА РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ ТРАДИЦИИ

На 8 и 9 ноември 1971 година, во Нови Сад беше одржано советување за негување на револуционерните традиции во општествените организации и училиштата. На советувањето учествуваа историчари, педагози, социолози и уметници од сите републики. На овој научен и стручен собир беа поднесени реферати и соопштенија по следниве теми: „Општествени аспекти на револуционерните традиции“, „Прославите како образовни и воспитни фактори“, „Разлики во пристапот на тематиката на НОВ и Революцијата“, „Местото на музејот во негувањето на традициите“, „Традициите меѓу пионерите“, „Фонд на нагледните средства“, „Живиот час по историја и екскурзијата“, „Негување на традициите во ликовното, музичкото и литературното креирање и воспитување“. Покрај споменативе, учесниците на советување-

тс ја ислуша и темата на проф. Мустафа Карахасан, советник во Заводот за школство на СР Македонија, на тема „Негување и развивање на братството во процесот на оживување на револуционерните традиции“. Истиот укажа на потребата од пристапот кон историските корени на борбата за братството и единството кај нашите народи, на кои треба да се укажува, особено на оние од најновата историја на нашите народи. Во поткрепа на ова свое тврдење, тој укажува на одделни историски факти, односно настани во Вардарска Македонија, пред Втората светска војна.

На тие традиции, односно на поранешната борба за братството и единството, треба да се надоврзува и негувањето на братството и единството на НОВ и НР.

М. К.

## МУЗЕИ — РИЗНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ БОГАТСТВА

На 13 ноември 1971 година се постави камен темелник на заедничката музејска зграда на Историскиот, Археолошкиот и Етнолошкиот музеј и Републичкиот завод

за заштита на културно-историските споменици. На свеченоста присуствуваа поголем број поканети културни, јавни и политички работници од градот, а каменот темел-